

A stylized illustration of a tree with a brown trunk and branches, set against a pink and white checkered background. The tree is surrounded by several colorful circles in shades of purple, teal, brown, and green. Some of the teal circles have brown lines drawn on them, resembling stylized leaves or fruit.

Ценовник за огласување - 2020

Семеен портал Рингераја.мк

83% од корисниците се **ЖЕНИ**

17% се мажи. Рингераја не е исклучиво женски портал, Рингераја е портал за целото семејство.



46,7% од корисниците се на возраст од **25-34** год

14,7% се на возраст од **35-44** год, **14%** од **18-24** год.
Корисниците на Рингераја се млади луѓе кои се обидуваат да имаат семејство или кои тукушто формирале.

Рингераја има над **400 000** прегледи на страна,
а над **120 000** уникатни посети (Google analytics)

Регистрирани членови - **77500**

Facebook фанови - **56790**





Рингераја.мк е дел од регионалната мрежа на специјализирани семејни портали кои нудат содржина, социјална мрежа и интерактивни алатки во областа на бременоста, детскиот развој, едукација и здравје и многу останати теми кои се од интерес на родителите и идните родители.



За статистики и податоци за другите портали слободно контактирајте не.

Наши соработници



... и многу други!

Горди сме на нашата успешна соработка со компаниите, нудиме многу повеќе од прегледи на страница и кликови!

Вид на огласување	Позиција на банер					
	Прва страна	Рубрики*	Форум	Семеен нузлeтeр(цeнa пo пpаќaњe)	Њузлeтeр нa бpeмeнocт	Њузлeтeр зa вocпитувaњe
Leaderboard 728x90 px	3€ cpm	3€ cpm	3€ cpm	/	/	/
Голема коцка банер 300x250 px	3,5€ cpm	3,5€ cpm	3,5€ cpm	150€	/	/
Half page банер 300x600px	5 € cpm	5 € cpm	5 € cpm			
Skyscraper 160x600 px	2,5€ cpm	2,5€ cpm	2,5€ cpm	/	150 - 300€	150-300€
Широк skyscraper 300x600 px	8€ cpm	8€ cpm	8€ cpm	/	/	/
Краток skyscraper 160x200 px	/	/	/	150€	150-300€	150-300€
Premium banner I. 960x80 px	350€ / неделно			/	/	/
Динамичен premium banner I. 960x80 → 960x320 px	500 / неделно			/	/	/
Premium banner II. 670x200 px	/	/	/	250€	250-500€	250-500€
Динамичен leaderboard 728x90 → 728x240 px	6 € cpm	6€ cpm	6€ cpm	/	/	/
Лебдечко огласување 500x500 px	10€ cpm	10€ cpm	10€ cpm	/	/	/
Видео банер 300x250 px	5€ cpm	5€ cpm	5€ cpm	/	/	/
Overlay банер	20€ cpm	20€ cpm	20€ cpm	/	/	/
PR текст до 2.500 карактери. + слики	/	100€/месечно		+50-150€	Вклучено во цената на Short skyscraper	
Централна новост ексклузивна позиција на статија на насловна страна	200€ / неделно		/	/	/	/
Текстуален оглас во форум 200 ch. + слика 100x100 px	/	/	1.5€ cpm	/	/	/
Не пропуштајте банер 160 ch. Слика 100x100 px	2 € cpm			/	/	/
Банер на сочувач 320 x150	300€ месечно фиксна позиција					
Брендирана позадина 1920x1984 px	400€ неделно цел портал/ 200€ неделно во рубрика					
Спонзориран форум реклами + позадина	По договор					
Спонзориран newsletter дизајн и дирекектно таргетирање на базата по барање	0.25 €/адреса					
Спонзориран натпревар/ рубрики 1 месец	550€					

***** НОВИ УСЛУГИ НА РИНГЕРАЈА! *****

*Содржини – забременување, бременост, бебе, дете, храна, Рингераја Кујна, убавина и мода и многу други.

**Сите цени се без ДДВ.

***срт – цена за 1.000 прикажувања/ срс – цена за еден клик

****За комбинација од повеќе услуги се добива соодветен количински попуст

***** Агенциски попуст: 20%

Видео оглас во статија

- Со клик на било која статија, се активира видео оглас со можност за прескокнување.

- Ефективно огласување со гарантирани импресии и кликови!

- **Цена:** 12 еур CPM со оптимално неделно прикажување од 7000 пати.

******Доколку се закупи 2 недели и повеќе, се добива попуст од 20%

The screenshot displays the Ringaraja.net website interface. At the top, there is a navigation bar with links to various sections like Forumi, Albumi, Dnevnik, E-novice, Koledar, Prehara, Izlet&Počitnice, Finance, Brokovnjaki, Darilni paketi, and Otroški košček. A prominent banner at the top right promotes a contest: "PODARJAMO 10 DARILNIH PAKETOV ZA ENOLETNIKE!" (We are giving away 10 gift packages for one-year-olds!). Below this, a search bar and a "POSTANI ČLAN!" button are visible. The main content area features a video player with the title "Uvajanje: S čim pričeti?" (Introduction: With what to start?). The video is by Klavdija Kosič, Boobee Foodies, dated 11.12.2014. The video player includes a progress bar and a "Preskoči oglas" (Skip ad) button. To the right of the video player, there is a sidebar with a "Najbolj brane vsebine v rubriki" (Most read content in the category) section, featuring a post about baby food. Below this, there is a "Zadnje s foruma" (Latest from the forum) section. The website also has a "Prijava" (Login) button and a "Registracija" (Registration) button.

[illegible]

Коцка банер во статија

- Цена: 3.5 еур CPM

Ringeraja.rs Porodično zdravlje Lepota & Moda Porodica porodici C kuhinja Ringerajin vodič IGRE 46.771 registrovan član ★ 93

Rubrike Alati O portalu Forumi Albumi Ankete

Prvoklasna mleka Novalac

POSTANI ČLAN! ZATRUĐNJIVANJE TRUĐNOĆA BEBA DETE [PRIJAVI SE!](#) [POSTANI ČLAN!](#)

Novalac

Prvoklasna mleka Novalac

Paket za trudnice: Novembar 2014.

Za zdravu trudnoću - Femibion

EKCEM - BOLEST MODERNOG DOBA

"C" nagrađuje veštinu i kulinarско znanje!

"C" nagrađuje veštinu i kulinarско znanje!

„C“ i porodični portal Ringeraja.rs od 1. februara 2014. predstavljaju novu takmičarsko-nagradnu rubriku „C recept meseca“ u okviru koje svi registrovani članovi imaju pravo učešća i samim tim stiču pravo da baš njihov recept osvoji jednu od lepih nagrada koje daruje sponzor „C“

Kalendar trudnoće
od začeća do porođaja

Kalendar razvoja
od rođenja do 8. godine

Bela i Sebastijan
AKO STE VOLELI FILM LESI SE VLAČA KUĆI OVO JE FILM KOJI CE


Novalac

"U apoteci su me savetovali da je Novalac pravi izbor mlečne hrane"

Рингераја нуди нов начин на рекламирање и закуп на банери- FULL EXPOSURE!

Идеална бум опција, видливоста е гарантирана! Сите банери на Рингераја истовремено се прикажуваат низ цел портал, создавајќи доста впечатлив ефект и целосно брендирање на клиентот! На фотографијата е прикажан пример на Новалак на Рингераја.рс.

*** **Цена:** 20 еур CPM со оптимално прикажување 50 000 пати месечно.



Банер	Цена
Leaderboard (A)	3 € cpm
Square(B)	3,5 € cpm
Skyscraper (C)	2,5 € cpm
Насочувач (D) фиксна позиција	250€ месечно
Лебдечко огласување (E)	10 € cpm
* CPM – цена за 1000 прикажувања * Препорачани прикажувања – 100 000 * Формати – jpg, gif, swf, fla * Големина – до 35kb * Таргетирање – насловна и сите рубрики	

[Рингераја.мк](#)
[Рецепти](#)
[Убава и мода](#)
[Детско катче](#)
[Преграти на дар](#)
[За Рингераја](#)
[Форум](#)
[Лична куќа](#)
[ИГРИ](#)

Календар на овулација и плодни денови
Календар на бременоста

МОЈА РИНГЕРАЈА
ЗАБРЕМЕНУВАЊЕ
БРЕМЕНОСТ
БЕБЕ
ДЕТЕ

Здраво, ЕкиВ2! [Однеси](#)

Постојат ли мајки кои никогаш не се лутат?!

Мојата мајка е волшебничка!

Како порано се правеле тестовите за бременост?

Житата во детската исхрана

ИСХРАНА >>

Житата во детската исхрана

Малото стомакче кај бебињата има дури 5 пати поголема потреба за хранливи состојки отколку возрасните луѓе, а во периодот помеѓу 4 и 6 месеци мајчиното млеко станува недоволно за покривање на растечките прехранбени потреби.

Календар на бременоста
од зачнување до породување

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ >>

Календар на детски развој
од раѓање до 8 години

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ >>

Забременување

Како да забремените побрзо?

Откриена тајната на

Бременост


Вилатко Горчев чека трето дете!

Како да се опуштите во текот на

Албуми

Банер	Цена
Брендирана позадина (А)	400 € неделно
Премиум банер (В)	350 € неделно
Не пропуштајте(С)	2 € срт

- * СРМ –цена за 1000 прикажувања
- * Препорачани прикажувања – 100 000
- *Формати – jpg, gif, swf, fla
- * Големина – до 35kb
- * Таргетирање – насловна и сите рубрики




Огласување	Цена
ПР објава централна новост	150 € неделно
ПР објава рубрики	80 € неделно

Бебе > Се за бебето Здравје и безбедност Мамичка по породувањето Семеен живот Прашавме доктор

Време за бебето | Самохрани родители | Семејно здравје | Посвојување | Одиме во градинка |

Совладајте ја нескротливата Ешерихија коли

Автор: Редакција Рингераја | 17.5.2013



Like 566

+1 0

Инфекциите на уринарниот тракт се едни од најчестите клинички симптоми, кои се многу почести кај женската популација почнувајќи од најрана возраст, додека кај мажите се сретнуваат во понапредната возраст

ПР ТЕКСТ

Под уринарен тракт се подразбираат бубрезите, уретерите (мочните канали што излегуваат од бубрезите), мочиот меур и уретрата (мочниот канал што излегува од мочиот меур).

Кај жените овие инфекции се почести заради анатомската градба, бидејќи уретрата се наоѓа блиску до чмарот, а нејзината должина е околу 4 сантиметри, додека кај мажите уретрата е околу 20 сантиметри, затоа кај жените бактериите многу полесно стигнуваат во мочиот систем.

Кај нас, според статистиките повеќе од 50% од женската популација добила барем еднаш ваква инфекција. Во помлада возраст скоро 50 пати почесто се сретнува кај женската популација инфекција од



Спонзорирана рубрика
Брендирана позадина
Неограничен број на ПР текстови
Коцка банер

* Може на постоечка рубрика на Рингераја или градење на комплетно нова посветена на клиентот

Цена – 550 € месечно (потребно е закуп мин. 3 месеци)

Контактирајте не

Барбара Синадиноска

Email: barbara.sinadinoska@danu.biz

Тел: +389 78 35 87 86

За било какви прашања во
врска со Рингераја.мк и
регионално рекламирање
слободно контактирајте не.